




ЕУРЕКА Информатика

Упатство за користење на апликацијата Царински Терминал и Паркинг

За влез во апликацијата треба да се кликне на иконата:



по што се отвара маската за логирање:

Во полињата Корисник и Лозинка се внесуваат однапред одредени шифри и на крај треба да се кликне на копчето 'Пријави'.

На пример: во Корисник се внесува 1 (самото се дополнува со нули)
во Лозинка се внесува 1 (не се гледаат бројки, секогаш стојат X-ови)

По логирањето се отвара главната маска на апликацијата:



Главното мени ги содржи опциите:

- Документи
- Кодекси
- Извештаи
- Повикување на возило
- Опции

Во Документи се наоѓаат опциите кои најчесто се користат и тоа:

- Влез за Увозно царинење (кратенка Alt+U - **У**воз)
- Влез за Извозно царинење (кратенка Alt+I - **И**звоз)
- Влез за Паркинг (кратенка Alt+P - **П**аркинг)
- Само вагање (кратенка Alt+V - **В**ага)
- Утовар/Истовар (кратенка Alt+S - **И**стовар)
- Излез на возило (кратенка Alt+E - **Е**xit)
- Регистар на белешки (кратенка Alt+N - **Н**ајди)
- Регистар на книжења (за финансии)
- Излез (затворање на апликацијата) (кратенка Alt+X)

Влез за Увозно царинење, Влез за Извозно царинење и Влез за Паркинг служат за евидентирање на доаѓање на возила на терминалот. Опцијата **Само вагање** служи за евидентирање на услуга за вагање (заради печатење фискална сметка, потврда, евиденција на наплата).

Утовар/Истовар служи за евидентирање на привремено минување на возило низ просторот на терминалот заради превземање на стока која е под царински надзор.

Со опцијата **Излез на возило** е овозможено евидентирање на заминување на возило од терминал. Оваа опција важи за сите возила (увоз, извоз, и паркинг). Наоѓањето на податоците за возилото се врши или според бројот на потврда или според бројот на локација (по избор на корисникот, се појавува или едното или другото).

Внесете локација:

Внесете белешка:

По избор на локацијата или на бројот на белешка се појавува маската со податоци за возилото, при што се отворени за пополнување делот од податоците кои се за излез (датум и време на излез, излезен документ, наплата излез и слично). Ако се појави порака дека „Не постои влез со таа локација“ значи дека нема присутно возило кое се води на таа локација.

Регистар на белешки овозможува увид во сите потврди било кога направени. Од тука може да се испечати **копија на потврда**, да се најде колку пати возило со регистрација XXX било пријавено на терминалот, кое возило е пријавено со царински документ XXX и сл.

Царински терминал и Паркинг

Регистар на белешки

Број на белешка:

Локација:

Возило:

Приколка:

Сите

Присутни

Заминати

Датум од: до

Документ:

Паркирање:

Тип возило:

[Ресет](#)

Белешка	Локација	Возило	Приколка	Датум-влез	Док.влез	Датум-излез	Док.излез	Паркирање
000024	001	SK fbdfb11	SK sbv112	28/10/2010	Z-821-121	06/11/2010		УВОЗНО ЦАРИНИ
000025	002	SK 222 OK	SK 223 OK	28/10/2010	131321	06/11/2010		ИЗВОЗНО ЦАРИНИ
000026	003	DD 4534	DD 5665	28/10/2010		28/10/2010		ВАГАЊЕ
000027	003	fr 4534	fr 5677	28/10/2010		28/10/2010		УТОВАРИ/ИСТОВА
000028	003	sk 000 sfd	vsdvdv	28/10/2010		06/11/2010		ПАРКИНГ
000029	004	fdfdthr h	grbsfgn	28/10/2010	313213	06/11/2010		УВОЗНО ЦАРИНИ
000031	006	dfgbsdfgb	fgbzdfb	28/10/2010		06/11/2010		ПАРКИНГ
000032	007	dfbsfgns	sfgnsfgn	28/10/2010		28/10/2010		ВАГАЊЕ
000033	007	dafrbvafb	adfb	28/10/2010		28/10/2010		УТОВАРИ/ИСТОВА
000034	001	asdv	asdv	06/11/2010	321321	06/11/2010		УВОЗНО ЦАРИНИ

[Отвори](#) [Додади](#) [Промени](#) [Печати](#) [Излез](#)

Полињата над табелата служат за **наоѓање** на потврдата која е потребна (зависно од тоа што го знаеме за неа: локација, број на потврда, регистрација на возило или приколка, датум, присутна/замината и слично). Со внесување на податоците кои ги знаеме во полињата за пребарување автоматски се менува списокот на потврди во табелата, при што во него се прикажуваат само потврдите кои ги содржат внесените податоци. За да се избере конкретна потврда треба да се позиционира (кликне) на истата во табелата (да биде одбележана со плаво), а потоа со копчињата на долниот раб на маската се бира што е потребно (Отвори - само преглед на податоците за потврдата и евентуално печатење копија, Промени - менување на податоците).

Во опцијата **Кодекси** од главното мени се наоѓаат сите шифрарници кои се потребни за работа на апликацијата (држави, царински испостави, ценовник, фирми и слично). Податоците во нив се веќе пополнети и не би требало да има потреба од користење на истите.

Во опцијата **Извештаи** се наоѓаат сите прегледи, извештаи и анализи кои можат да се добијат од апликацијата и тоа:

- Состојба на терминал - присутни возила во избран ден и час
- Преглед по возила - за избран период по регистрацији
- Преглед по потврди - за избран период по наплата
- Царински преглед - за избран период по цар.документи
- Преглед по наплата - за раздолжување на смена
- ЕТУ образец - за финансии (ЕТУ и КДФИ извештаи)
- Преглед по фирми - за избран период по фирми
- Преглед по паркирање - за избран период по вид услуги
- Промет на терминал - за на ласерски печатар со графикони

Опцијата **Повикување на возило** од главното мени служи за праќање СМС пораки на сите засегнати страни за едно возило (за користење на оваа опција е потребно претходно да постои соодветен софтвер и техничка опрема).

Во **Опции** од главното мени се наоѓаат:

- Вработени - шифрарник на вработени кои го користат ЦТП
- Параметри - параметри на апликацијата
- Реиндексирање - средување на податоците
- Проверка на локации - проверка на зафатеност на локации

Влез на возила

По кликување на било кој **ВЛЕЗ на возило** се отвара маската за внес на податоци прикажана подолу (во примерот Влез за Увозно царинење).

The screenshot shows a software window titled "Царински терминал и Паркинг" (Customs Terminal and Parking). The main heading is "Белешка за УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ" (Note for Import Duty). The window contains several input fields and buttons:

- Локација:** Input field with "001" and a dropdown menu showing "НЕОПАСНИ".
- Опасен мат.:** A checkbox.
- Тип возило:** Input field with a dropdown menu.
- Регистрација:** Input field.
- Држава:** Input field with a dropdown menu.
- Потекло:** Input field with a dropdown menu.
- Тежина:** Input field and a "Пломби" (Seals) input field.
- Возач:** Input field.
- Пасош / ЛК:** Input field.
- Телефон:** Input field.
- Фирма:** Input field with a dropdown menu.
- Телефон:** Input field.
- Шпедитер:** Input field with a dropdown menu.
- Телефон:** Input field.
- Датум на влез:** Input field with "04/03/2010" and "11:08".
- Копии:** Input field with "0".
- Влезен документ:** Input field.
- Влезна ЦИ:** Input field with a dropdown menu.
- Наплата влез:** Input field with a dropdown menu showing "ГОТОВИНА" and "РЕДОВНА ЦЕНА".
- Износ влез:** Input field.
- Вагање:** Input field.
- Дали се вага?:** A checkbox.
- Забелешка - влез:** Input field.
- Датум излез:** Input field with " / /".
- Копии:** Input field with "0".
- Излезен документ:** Input field.
- Наплата излез:** Input field with a dropdown menu.
- Цариник:** Input field with a dropdown menu.
- Телефон:** Input field.
- Износ излез:** Input field.
- Забелешка - излез:** Input field.

At the bottom, there are navigation arrows and buttons: "Печати" (Print), "Зачувај" (Save), "Поништи" (Cancel), "Избриши" (Delete), and "Затвори" (Close).


Во зависност од типот на паркирање се нудат полиња за пополнување. Низ полињата се движи со притиснување на Enter или со пополнување.

Во секој момент може да се корегира било кој податок од маската (на пример: ако се примети дека нешто е погрешно внесено, може да се отиде на конкретното поле со притискање на Enter додека не се стигне до него или со кликување на полето со глумче и да се корегира).

Ако во некое од полињата каде се внесуваат податоци од шифрарник (локација, тип возило, држава, испостава и слично) по внесот на податокот се отвори маска за избор од тој шифрарник тоа значи дека не постои таква шифра и дека треба да се провери дали податокот е точен (на пример ако се внесе локација 100, а таква локација не постои или е зафатена, ќе се појави маската за избор на локации во која ќе треба да се избере некоја од локациите кои се понудени).

Задолжителни за пополнување се следните податоци:

- Локација:** иницијално се нуди првата слободна локација иако може да се смени (доколку се користат плочки со броеви на локации би се внел бројот на земената плочка).
- Тип возило:** се внесува кодот на возилото (01, 02, 03, ...) или со '?' и 'Enter' се отвара шифрарникот на типови возила.



3. Регистрација: во првото поле се внесува регистрацијата на возилото, во второто до него регистрација на приколката (ако има).

4. **Држава:** се внесува кодот на државата од каде потекнува возилото или со '?' и 'Enter' се отвара шифрарникот за држави и се наоѓа државата во списокот држави (кодот најчесто го пишува на царинските документи).

Останатите полиња не се задолжителни.

Цената која треба да се наплати автоматски се пресметува според: тип на паркирање, тип возило, потекло на возилото и тип на цена.

По завршување со внес на податоците треба да се кликне на копчето 'Зачувај' или да се искуца F2 на тастатурата и со тоа ќе се зачува белешката, ќе се испечати белешка на печатар и ќе излезе фискална сметка на фискалната каса. Доколку има потреба од дополнително печатење на белешка, се кликува на копчето 'Печати' или се искуцува F12 на тастатура и со избор на Влезна белешка ќе се испечати копија од белешка.



За подоцнежното печатење на копија од белешка се користи опцијата Регистар на белешки.

Ако од некоја причина се започнало со внес на податоци, ама не треба да се изработи белешка, во било кој момент може да се кликне на копчето Поништи или да се искуца F4 на тастатурата и белешка нема да биде направена.

Излез на возила

За евидентирање на излез на возило се бира опцијата од главното мени: **Документи -> Излез на возило**. За истата има и кратенка за тастатура Alt+E.



По внесот на бројот на локација или бројот на белешка (зависно од изборот на корисникот опишан погоре) се отвара истата маска како и за влез, но со отворени полиња на податоци за излез.

Белешка за УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ		000003					
Број на излезен царински документ							
Локација	001	НЕОПАСНИ	Датум на влез	04/03/2010	11:20	Копии	0
Опасен мат.	<input type="checkbox"/>		Влезен документ				
Тип возило	01	КАМИОН	Влезна ЦИ				
Регистрација	reg_vozilo	reg_prikol	Наплата влез	ГОТОВИНА	РЕДОВНА ЦЕНА		
Држава	МК	МАКЕДОНИЈА	Износ влез	1000.00	Фискална за влез	<input checked="" type="checkbox"/>	
Потекло	ДОМАШНО ВОЗИЛО		Вагање	0.00	Дали се вага?	<input type="checkbox"/>	
Тежина		Пломби	Забелешка - влез				
Возач	ime i prezime na vozac		Датум излез	04/03/2010	11:26	Копии	0
Пасош / ЛК	pasos ili licna karta		Излезен документ				
Телефон	+389	telefon	Наплата излез	ГОТОВИНА	РЕДОВНА ЦЕНА		
Фирма		фирма	Цариник				
Телефон			Телефон				
Шпедитер			Износ излез	0.00	Фискална за излез	<input type="checkbox"/>	
Телефон			Забелешка - излез				

По потреба се пополнуваат податоците за излез (број на излезен документ, наплата за излез и слично). По завршувањето со пополнување на податоците, ако е се во ред, се кликува на копчето 'Зачувај' или се искуцува F2 на тастатура со што ќе се испечати белешка за излез и (ако има доплата) ќе излезе фискална сметка.

Ако не треба да се направи излез во било кој момент може да се кликне на копчето 'Поништи' или да се искуца F4 на тастатура и правењето на излез ќе биде прекинато (возилото останува на терминал).